

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 163 Год. LXV Четврток, 31 декември 2009 Цена на овој број е 450 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3453. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....	2	3462. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	6
3454. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина.....	2	3463. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	6
3455. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	2	3464. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	6
3456. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во државата Катар...	2	3465. Објава од Народната банка на Република Македонија.....	7
3457. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада.....	2	3466. Правилник за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и сировини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба.....	7
3458. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово.....	3	Меѓународни договори	
3459. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република Египет.....	3	36. Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија.....	1
3460. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот.....	3	37. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за двојно државјанство.....	15
3461. Правилник за содржината на планот за итни мерки.....	3	38. Закон за ратификација на Договорот за правото на патент.....	25
		39. Закон за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите.....	94

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3453.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО УКРАИНА****I**

Г-дин Ацо Спасеноски, се поставува на должната вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина, со седиште во Киев.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 34	Претседател
31 декември 2009 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3454.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА****I**

Г-дин Оливер Шамбевски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина, со седиште во Пекинг.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 35	Претседател
31 декември 2009 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3455.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА****I**

Г-дин Рами Реџеџи, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 36	Претседател
31 декември 2009 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3456.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВАТА КАТАР****I**

Г-дин Фуад Хасановиќ, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Катар, со седиште во Доха.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 37	Претседател
31 декември 2009 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3457.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО КАНАДА****I**

Г-дин Љубен Тевдовски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада, со седиште во Отава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 38
31 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

3458.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО

I

Г-дин Стојан Карајанов, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Приштина.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 39
31 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

3459.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

I

Г-дин Миле Манолев, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапската Република Египет, со седиште во Каиро.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 40
31 декември 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
3460.**

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И НА ОБЈЕКТИТЕ НА ПАТОТ**

Член 1

Во Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/09) во член 326 во ставот 2 зборот “не” се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-15145/1
18 декември 2009 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
3461.**

Врз основа на член 38 став (4) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОТ ЗА ИТНИ
МЕРКИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на планот за итни мерки во случај на ненамерно ослободување на генетски модифицирани организми.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

План за итни мерки во случај на ненамерно ослободување на генетски модифицирани организми (во натамошниот текст: ГМО) во животната средина е документ во кој се предвидени групи на методи, постапки и

мерки, разработени и замислени за ограничување и спречување на ненамерното ослободување на ГМО и неговото ширење во околината каде се случило ненамерното ослободување на ГМО и спречување или ограничување на последиците врз животната средина и здравјето на луѓето од таквото ширење.

Ненамерно ослободување на ГМО е секој вонреден настан, појава на несакан ефект, несреќа или редица настани кога при работа со ГМО ќе дојде до непредвидено ширење на ГМО во животната средина коешто може да претставува тогашна или подоцнежна опасност за животната средина или за здравјето на луѓето.

Метод е група на активности кои се засновани врз научни сознанија и сознанија стекнати од праксата кои се заемно поврзани и зависни и се преземаат со цел да спречат ненамерно ослободување на ГМО и неговото непредвидено ширење, како и да се намалат негативните последици од таквото ослободување врз животната средина и здравјето на луѓето.

Постапка е процес во кој временски е утврден редот на преземање на активности кои се заемно поврзани, а која се спроведува со цел да го спречи ненамерното ослободување на ГМО и неговото непредвидено ширење.

Мерка е активност која се спроведува со цел да го спречи ненамерното ослободување на ГМО и неговото непредвидено ширење, како и да се намалат негативните последици од таквото ослободување врз животната средина и здравјето на луѓето.

Член 3

Во Планот за итни мерки (во натамошниот текст: Планот) се определуваат методи, постапки и мерки кои во случај на ненамерно ослободување на ГМО се преземаат од страна на нотификаторот, персоналот што работи со ГМО државните органи, органите на единицата на локалната самоуправа, другите органи и организации кои вршат јавни овластувања, јавните установи, правните лица од јавниот и приватниот сектор (во натамошниот текст: субјекти) и органите за заштита и спасување и управување со кризи, со цел заштита на животната средина и на здравјето на луѓето и спречување на ненамерното ослободување на ГМО и неговото непредвидено ширење.

Член 4

(1) Во Планот се определуваат методи, постапки и мерки кои се покажале како оправдани, од искуствата стекнати во минати случаи на слични настани во Република Македонија или во друга држава, за ограничување или спречување на последиците на ненамерно ослободување на ГМО.

(2) Планот содржи:

1) методи и постапки на контрола на ГМО во случај на ненамерно ослободување на ГМО во животната средина;

2) методи за деkontаминација на погодените подрачја од ненамерното ослободување на ГМО со кои се искоренува присуството на ГМО во тие подрачја или се намалува;

3) методи за отстранување или за дезинфекција на растенијата, животните, почвата и стварите кои биле изложени за време на или по ненамерното ослободување на ГМО;

4) методи за изолирање на подрачјето зафатено со ненамерното ослободување на ГМО;

5) планови за заштита на здравјето на луѓето и животната средина во случај на појава на несакан ефект;

6) методи за процена на можните последици и закани за животната средина и за здравјето на луѓето;

7) мерки потребни за заштита на местото на намерното ослободување на ГМО и

8) мерки потребни за спречување на натамошното ширење на ГМО.

Член 5

Методите и постапките на контрола на ГМО, методите за процена на можните последици и закани за животната средина и за здравјето на луѓето кои се определуваат во Планот треба да се засновани врз проценката на ризикот за животната средина при што особено се земаат во предвид елементите од оценката поврзани со:

- карактеристиките на ГМО, на дејностите и на постапките значајни во случај на ненамерно ослободување на ГМО, вклучително податоците за чувањето на ГМО;

- ГМО кои во случај на ненамерно ослободување би можеле да се ослободат во животната средина, нивните штетни особини и степенот за безбедност за животната средина;

- мерките за задржување кои се најзначајни за спречување на ширењето;

- можните настани и други причини кои можат да предизвикат ненамерно ослободување на ГМО, можните видови и обемот на ширењето;

- главните карактеристики на животната средина која можат да се ослободат ГМО, земајќи ги во предвид сите делови од животната средина и биотопската разновидност;

- можните начини и патишта на непредвиденото ослободување на ГМО во животната средина;

- можните штетни ефекти и моменталните или подоцнежните последици на ненамерното ослободување на ГМО за животната средина и за здравјето на луѓето; и

- какви било посебни опасности што произлегуваат од местоположбата каде што се вршат работи поврзани со ГМО.

Член 6

Методите за деkontаминација на погодените подрачја од ненамерното ослободување на ГМО и методите за отстранување или за дезинфекција на растенијата, животните, почвата и стварите кои биле изложени за време на или по ненамерното ослободување на ГМО се утврдуваат во Планот на начин кој јасно го опишува известувањето на субјектите за кои е предвидено преземање на постапки и активности од Планот при што се определуваат:

- субјектите и органите за заштита и спасување и управување со кризи кои треба во случај на настан или несреќа на ненамерно ослободување на ГМО да се известат, вклучувајќи го времето и начинот на известување;

- лицето овластено од нотификаторот за изготвување на известувањето и начинот на неговото доставување до субјектите;

- содржината на известувањето за настанот или несреќата што се доставува на одделни субјекти; и
- начинот на размената на информации со субјектите за времетраење на загрозеноста и спроведувањето на Планот.

Член 7

Методите за изолирање на подрачјето зафатено со ненамерното ослободување на ГМО и мерките потребни за заштита на местото на ненамерно ослободување на ГМО и кои се определуваат во Планот се утврдуваат на начин со кој нотификаторот обезбедува:

- препознавање на настаните и на други ситуации кои можат да предизвикаат ненамерно ослободување на ГМО, создавање услови за нивно искоренување и ограничување на обемот на настанот или несреќата;
- постојано следење на текот на настанот или несреќата и откривањето на присуството на ГМО;
- утврдување и следење на влијанијата на настанот или несреќата врз животната средина и на нивните последици;
- начин на активирање на Планот во случај на ненамерно ширење на ГМО и на водење и усогласувањето на предвидените активности и мерки;
- известување на одговорните лица што работат со ГМО за настанот или несреќата и за намалувањето на ризикот за вработените и на другите лица кои учествуваат при отстранувањето и последиците од ненамерното ширење на ГМО; и
- потребни средства и опремата за спроведување на мерките, вклучително со податоците за локацијата на расположивите средства и на опремата.

Член 8

Во мерките од член 7 на овој правилник се определуваат и лицата кои кај нотификаторот вршат:

- активирање на Планот во случај на настан или несреќа;
- предупредување и давање упатства во врска со намалувањето на ризикот;
- известување и соработка со субјектите кои согласно Планот учествуваат при отстранување на загрозеноста и на последиците од ненамерното ослободување на ГМО; и
- спроведување на поедини технички и други организационски мерки коишто ги обезбедува нотификаторот.

Член 9

(1) Во Планот како посебен прилог се утврдуваат еден или повеќе планови за заштита на здравјето на луѓето и животната средина во случај на појава на несакан ефект во кој се наведуваат:

- податоците наменети за известување и предупредување кои нотификаторот при настанот или несреќата ги доставува до органите за заштита и спасување и управување со кризи, како и до други субјекти кои треба со тоа известување или предупредување да го запознае населението, вклучително и времето и начинот на известувањето;
- лицето овластено од нотификаторот за изготвување на податоците со кои се известува и предупредува населението, и кое е овластено известувањето и предупредувањето да го достави до органите за заштита и спасување и управување со кризи, како и до други субјекти, вклучувајќи го и Министерството за животна средина и просторно планирање, и

предувањето да го достави до органите за заштита и спасување и управување со кризи, како и до други субјекти, вклучувајќи го и Министерството за животна средина и просторно планирање, и

- начинот и фреквенцијата на известувањето на субјектите за моментните услови и мерки за време на спроведувањето на мерките определени со Планот.

(2) Податоците од став (1) на овој член се однесуваат на:

- видот, местото и времето на настанот или несреќата;
- обемот на погоденото подрачје каде што се можни влијанија на настанот или несреќата;
- можните штетни влијанија за животната средина и здравјето на луѓето и можните последици од настанот или несреќата; и
- заштитните и самозаштитните мерки на населението ако тие се потребни.

Член 10

(1) Во мерките потребни за спречување на натамошното ширење на ГМО, како и во методите и постапките за контрола на ГМО нотификаторот во Планот одредува одговорно лице кое ќе се грижи за проверување на соодветноста на Планот за времетраење на работата со ГМО и негово дополнување кога тоа е потребно односно најмалку еднаш годишно.

(2) Во мерките од став (1) на овој член се определуваат временските интервали на проверка на соодветноста на активности утврдени во Планот, а особено на оние кои се однесуваат на оценката на загрозеноста, на утврдувањето на организационските и техничките мерки и одредувањето на субјектите вклучени во преземање на постапките и активностите при ненамерно ослободување на ГМО.

(3) Во мерките од став (1) на овој член се определуваат временските интервали на проверка на исполнување на условите потребни за измени или дополнување на Планот, кои се однесуваат на дознавање и располагање на нови информации за работење со ГМО во кои можат значајно да влијаат на нивото на ризикот; дознавање и располагање на нови информации кои можат да влијаат на проценката на загрозеност; располагање со нови сознанија за можни или потребни мерки во случај на несреќа; и/или потреба да се одредат нови или други субјекти за спроведување на поедини постапки или активности определени во планот.

(4) Со Планот се определуваат и постапки и активности за одржување и ажурирање на податоците и информациите кои во случај на настан или несреќа треба да бидат на располагање за непосредна и брза употреба.

Член 11

(1) Заради обезбедување на лесна разбирливост и спроведливост на Планот, методите, постапките и мерките кои се содржани во Планот се утврдуваат во прилозите кои се составен дел на Планот.

(2) Планот се состои од следните прилози:

- списокот на лицата, субјектите и органите за заштита и спасување и управување со кризи, службите и организациите вклучени во спроведувањето на организационските и техничките мерки на нотификаторот, со сите потребни податоци за нивно брзо известување и информирање;

- збирката на јавните податоци потребни за спроведување на Планот и на податоците за правни или физички лица, кои во случај на настан или несреќа можат да понудат дополнителни потребни информации;

- програмата за обука и вежби за случај на настан или несреќа на ненамерно ослободување на ГМО; и

- упатствата за однесување на вработените во случај на настан или несреќа во врска со намалувањето на ризикот за нивното здравје и за заемната помош при настанот или несреќата.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-11401/1
28 декември 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3462.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани – Организација на жени „Китка“ од Прилеп, се уважува.

2. Здружението на граѓани - Организација на жени „Китка“, со седиште во Прилеп, на ул. „Егејска“ бр.36 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Организација на жени „Китка“, со седиште во Прилеп, на ул. „Егејска“ бр. 36 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-17374/1
декември 2009 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

3463.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението за помош на социјално исклучени лица и ризични групи – „Скорпион“ од Прилеп, се уважува.

2. Здружението за помош на социјално исклучени лица и ризични групи – „Скорпион“ со седиште во Прилеп, на ул. „Димо Димоски“ бр. 18 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението за помош на социјално исклучени лица и ризични групи – „Скорпион“ со седиште во Прилеп, на ул. „Димо Димоски“ бр.18 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-17374/2
декември 2009 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

3464.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани – „ХОПС-Опции за здрав живот“ од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението на граѓани – „ХОПС-Опции за здрав живот“ со седиште во Скопје, на ул. „Капан Ап“ лок. бр. 3 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани – „ХОПС-Опции за здрав живот“ со седиште во Скопје, на ул. „Капан Ан“ лок. бр.3 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-17374/3
декември 2009 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3465.

Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08 и 81/09) и точка 3 од Одлуката за референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/08), гувернерот на Народната банка на Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека референтната каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата, за периодот од 01.01.2010 година до 30.06.2010 година изнесува 8,50%.

Бр. 8562
30 декември 2009 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 3466.

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 11 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност донесе

ПРАВИЛНИК ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ХРАНА, ВОДА, ВОЗДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

I. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат максимално дозволените количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и сировини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба.

II. Максимално дозволени количини на радионуклиди во храна и воздух

Член 2

Максимално дозволените количини на радионуклиди во храната и воздухот се одредени со границите за годишно внесување на радионуклиди во организмот на

човекот по пат на инхалација и ингестија согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

Член 3

Максимално дозволените количини на радионуклиди во храната и добиточната храна наменети за пазар после нуклеарна несреќа или радијационен вонреден настан се наведени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

За увоз на храна и добиточна храна од земја каде настанала нуклеарна несреќа или радијационен вонреден настан потребно е да се достави доказ за исполнување на одредбите од став 1 на овој член.

Член 4

Увозот на производите како и шумските плодови кои потекнуваат од земји зафатени со несреќата во Чернобил, наведени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник, не се врши ако вкупната специфична активност на Cs-134 и Cs-137 во истите надминува:

1. 370 Bq/kg во млекото и производите од млеко наведени во Табела 2 од Прилогот бр. 2 на овој правилник, како и за производи наменети за исхрана на доенчиња во првите четири до шест месеци, ако тоа е изрично декларирано на пакувањето на производот;

2. 600 Bq/kg за другите производи и шумски плодови наведени во Табела 1 од Прилогот бр. 2 на овој правилник.

Максимално дозволената количина на радионуклиди се однесува на крајниот производ наменет за исхрана. За сушените производи или концентрираните производи, соодветната специфична активност треба да се пресмета врз основа на упатството дадено за нивна подготовка.

III. Максимално дозволени количини на радионуклиди во водата

Член 5

Референтното ниво за изложеност од сите радионуклиди присутни во водата за пиење која се конзумира во текот на една година изнесува 0,1 mSv.

Во случај кога индикативните вредности за вкупната бета активност и за вкупната алфа активност од 1 Bq/l односно 0,5 Bq/l соодветно не се надминуваат тогаш не се вршат дополнителни радиолошки анализи и водата се употребува како вода за пиење.

Во случај кога индикативните вредности за вкупната бета активност и за вкупната алфа активност од став 2 на овој член се надминуваат се вршат дополнителни радиолошки анализи за определување дали референтното ниво од став 1 на овој член се надминува.

Референтните нивоа за максимално дозволените количини на радионуклиди во водата за пиење се пресметуваат со следнава формула:

$$GL_j = \frac{IDC}{h(g)_{j,инг} \cdot q},$$

каде што GL_j е референтното ниво на радионуклидот j во водата за пиење (Bq/l); IDC е референтното ниво еднакво на $0,1 \text{ mSv/година}$; $h(g)_j$ инг е факторот за конверзија на доза за внесен радионуклид j во организмот на поединец од населението постар од 18 години (mSv/Bq); q е годишниот волумен на конзумирана вода, кој што изнесува 730 l/година .

Референтните нивоа од став 4 на овој член се однесуваат за природни радионуклиди и за радионуклиди испуштени во животната средина во согласност со прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

Член 6

За проценка дали се надминува референтното ниво од член 6 став 1 на овој правилник се користи бездимензионалната величина индекс на активност I , која се пресметува врз основа на резултатите добиени од мерењата на активноста на даден радионуклид во единица волумен вода за пиење.

Индексот на активност од став 1 на овој член се пресметува со следнава формула:

$$I = \sum_j \frac{C_j}{GL_j},$$

каде што C_j е измерената активност на радионуклидот j на единица волумен вода за пиење и GL_j е референтното ниво на радионуклидот j од член 6 став 4 на овој правилник.

Ако индексот на активност е помал или еднаков на 1 тогаш водата за пиење може да се конзумира без ограничување од аспект на изложеност на јонизирачко зрачење.

Ако индексот на активност надминува 1 тогаш водата се смета како небезбедна за пиење и потребно е да се извршат дополнителни анализи на водата за пиење а по потреба доколку е оправдано се превземаат и соодветни активности за санирање на состојбата.

Ако дополнителните анализи покажуваат дека водата е небезбедна за пиење и доколку не е можно да се превземат соодветни активности за санирање на состојбата тогаш водата не се користи како вода за пиење и се става натпис „водата не е за пиење“.

Член 7

Одредбите од оваа глава се применуваат за водата која што се користи во производството на пијалаци, за водата која што се користи во индустриска подготовка или во производство на храна, за водата за напојување на животните и за водата за наводнување на земјоделските култури.

Член 8

Одредбите од оваа глава не се применуваат при нуклеарна несреќа или радијационен вонреден настан.

IV. Максимално дозволени количини на радионуклиди во земјиште

Член 9

Максималната дозволена количина на радионуклиди во земјиштето не треба да предизвика изложеност на населението над утврдените граници на дози, земајќи ги предвид надворешната изложеност на јонизирачко

зрачење и изложеноста која е последица од можната радиоактивна контаминација на воздухот, водата и храната, согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

Во случај на надминување на границите на дози за поединец од населението како последица на изложеноста од став 1 на овој член земјиштето треба да се деконтаминира согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

V. Максимално дозволени количини на радионуклиди во производи и сировини од животинско и растително потекло

Член 10

За максимално дозволени количини на радионуклиди во производи и сировини од животинско и растително потекло се применуваат нивоата за изземање согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

Во случај на природен ураниум и природен торииум, како и калиум-40 се применуваат нивоата за изземање согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

Член 11

Максимално дозволени количини на радионуклиди во тутун и тутунски преработки изнесуваат за алфа емитери.

Член 12

Максимално дозволени количини на радионуклиди во средствата за одржување на лична хигиена, нега и разубавување на лица и тела се еднакви на максимално дозволени количини на радионуклиди во водата за пиење.

VI. Максимално дозволени количини на радионуклиди во предмети за општа употреба

Член 13

За максимално дозволени количини на радионуклиди во предмети за општа употреба се применуваат нивоата на изземање согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

VII. Преодна и завршна одредба

Член 14

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да се применуваат одредбите за максималните граници на радиоактивна контаминација на воздухот, на водата за пиење и човечката храна како и земјиштето, средствата за одржување на личната хигиена, нега и разубавување на лицето и телото и на детски играчки и во други предмети од општа употреба од Правилникот за максималните граници на радиоактивна контаминација на човековата средина и за вршење на деконтаминација („Службен лист на СФРЈ“ бр.8/87).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1718/2
9 декември 2009 година
Скопје

Директор,
д-р Румен Стаменов, с.р.

ПРИЛОГ БР.1

Максимално дозволени количини на радионуклиди во храна

Табела 1. Максимално дозволените количини на радионуклиди во храната (Bq/kg)

Радионуклид	Детски храни	Млеко и млечни производи	Храна со исклучок на несुштествена храна	Несуштествена храна	Течна храна и вода за пиење
Стронциум-90	75	125	750	7500	125
Јод -131	150	500	2000	20000	500
Алфа емитери, изотопи на Плутониум особено Pu-239 и Am-241	1	20	80	800	20
Други радионуклиди со период на полураспад поголем од 10 дена, особено Cs-134 и Cs-137 (без K-40, H-3, C-14)	400	1000	1250	12500	1000

Табела 2. Листа на храни со незначителна употреба

Опис на производот
Лук (<i>Allium sativum</i> L.), свеж или разладен
Корен од маниока (<i>Manihot esculenta</i> L.), салеп (<i>Orchis mascula</i> L.), кртолести подземни плодови со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, парчиња или агломерирани во форма на гранули
Кори од цитруси (<i>Citrus</i> L.), лубеници (<i>Citrulus vulgaris</i> L.) или дињи (<i>Cucumis melo</i> L.), свежи, замрзнати, саламурени, сулфурирани или конзервирани со други супстанции, сушени
Пиперки (<i>Capsicum annum</i> L.), плодови од видот <i>Capsicum</i> , сушени или мелени
Ванила (<i>Vanilla</i> spp. L.)
Канела (<i>Cinnamomum Zeylandicum</i> L.) и цвет од канела
Каранфилче (<i>Syzygium aromaticum</i> L.) (цвет, пупки и корени)
Нишесте од маниока
Шишарки од хмељ (<i>Humulus lupulus</i> L.), свежи или сушени, дробени, мелени, гранули, прав од хмељ
Растенија, делови од растенија, семиња и плодови од видовите кои се употребуваат главно во парфимеријата, медицината или како средства за уништување на инсекти, паразити, свежи, сушени, дробени или во форма на прав
Природни лакови, глини, смоли, смолести глини и балсами
Растителни сокови и екстракти, пектински материи, пектинати и пектати, агар-агар и други лепливи материи екстрахирани од растенија или модифицирани
Мазива и масла и нивните фракции, од риби или од морски животни, рафинирани но хемиски непроменети
Кавијар и негови замени
Какао (<i>Theobroma cacao</i>) во зрна цели или дробени, сурови или печени
Лушпи и други отпадоци од какао
Какао маса како и обезмастена
Зеленчуци, плодови, кори од плодови и други делови од растенија, варени во шеќерен сируп (цедени, зашеќерени или кристализирани)
Квасци (активни или неактивни), други неактивни едноклеточни микроорганизми (исклучок вакцините)
Витамини и провитамини, природни или синтетички и природните концентрати како и нивните производи употребувани главно како витамини, мешани или не во секакви раствори
Етерични масла (обезтерпени или не), вклучително и така наречените “конкрети” или “абсоли”, резиноиди, екстрахирани олеорезини, концентрирани раствори на етерични масла во мазнини, во неиспарливи масла, во восоци или аналогни материи добиени со екстракција или покиснување, останатите терпенови субпроизводи добиени при обезтерпенувањето на етеричните масла, ароматични дестилирани води и водени раствори на етерични масла

ПРИЛОГ БР. 2

Производи и шумски плодови

Табела 1. Листа на производи и шумски плодови

Опис на производот
Живи коњи (освен за расплод) наменети за колење
Живи домашни рогати животни (освен за расплод)
Живи свињи (освен за расплод)
Живи овци (освен за расплод)
Живи кози (освен за расплод)
Живи домашни птици :кокошки, петли, шатки, гуски, мисирки,
Други живи животни
Месо и преработки наменети за консумација
Млеко и млечни производи, птичји јајца, природен мед, производи од животинско потекло
Печурки (освен култивирани од родот <i>Agaricus</i>), пресни или разладени
Печурки (освен култивирани од родот <i>Agaricus</i>) неварени или варени, замрзнати
Печурки (освен култивирани од родот <i>Agaricus</i>) полутрајно конзервирани со сулфур диоксид, саламурени, сулфурирани или конзервирани со други конзерванси, но не се за консумација во таква состојба
Печурки (освен култивирани од родот <i>Agaricus</i>) сушени, дробени на парчиња, резанки, мелени или во прав, но не обработувани на некој друг начин
Свежи боровинки и други плодови од видот <i>Vaccinium</i>
Боровинки од видот <i>Vaccinium myrtilloides</i> неварени или варени во вода или на пареа, замрзнати, зашеќерени или засладени
Боровинки од видот <i>Vaccinium myrtilloides</i> конзервирани полутрајно (пример со сулфур диоксид, саламурени, сулфурисана вода или со додаток на други супстанции, но не се за употреба во таква состојба
Колбаси и производи од месо, крв, готови производи подготвени на база на тие производи
Други подготвени храни и конзерви од месо, внатрешни органи и крв
Екстракти и сокови од месо
Печурки (освен култивирани од видот <i>Agaricus</i>) подготвени и конзервирани со оцет или оцетна киселина
Печурки (освен култивирани од видот <i>Agaricus</i>) приготвени или конзервирани на друг начин различен од тој со оцет и оцетна киселина

Табела 2. Листа на млеко и производи од млеко

Опис на производите
Млеко и павлака, неконцентрирани ниту засладени со шеќер или други засладувачи
Млеко и павлака, концентрирани или засладени со шеќер или други засладувачи
Кисело млеко, коцентрирано, засладено со шеќер или други засладувачи, неароматизирано, без додаток на плодови или како
Матеница, јогурт, подквасено млеко и павлака, кефир и други ферментирани или подкиселени млека и павлака (освен кисело млеко), концентрирани, засладени со шеќер или со други засладувачи, неароматизирани, без додаток на плодови или какао
Сурутка концентрирана или засладена со шеќер или со други засладувачи, производи од природните состојки на млекото и производи на друго место не споменати или вклучени



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009163